

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 15

Год. XVI

11 септември 2013 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

вонредна седница

Совет на општина Василево

1. **ОДЛУКА** за согласност за учество на општина Василево во проектот „Подобрување на локалните засегнати страни во основниот земјоделски сектор со примена на иновативни агро-геномски технологии и нови култури (FoRA4inno)“.....02
2. **ОДЛУКА** за согласност за учество на општина Василево во проектот „Воведување на иновативни технологии за одржливо лозарство во прекуграничната област на Грција и Македонија (InnoWine)“.....03

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Олуката** за согласност за учество на општина Василево во проектот „Подобрување на локалните засегнати страни во основните земјоделски сектор со примена на иновативни агро-геномски технологии и нови култури (FoRA4inno)“,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 02.09.2013 година

Бр.08-1763/2
02.09.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево („Сл.гласник на општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница ја донесе следната

ОДЛУКА

За согласност за учество на општина Василево во проектот

„Подобрување на локалните засегнати страни во основните земјоделски сектор со примена на иновативни агро-геномски технологии и нови култури (FoRA4inno)“

Член 1

Советот на Општина Василево дава согласност за учество на општина Василево во проектот „Подобрување на локалните засегнати страни во основните земјоделски сектор со примена на иновативни агро-геномски технологии и нови култури “ со акроним (FoRA4inno), кој ќе

биде аплициран за добивање средства од Инструментот за претпристапна помош (ИПА), Компонента 2 - Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република Македонија, 3 (трет) повик за проектни предлози Реф.бр. 301158/МА 3334, од 23.05.2013.

Член 2

Целосен носител на проектот (OLP) од грчка страна ќе биде Центар за истражување и технологија (CERTH) – Институт за применети бионауки.

Општина Василево ќе биде финансиски водечки партнер (FLP) од македонска страна.

Член 3

Проектот ќе се аплицира во Приоритетна оиска 1. Зајакнување на прекуграничниот економски развој; Мерка 1.2. Зајакнување на човечки ресурси.

Член 4

Се обврзува Одделението за локален економски развој да учествува во подготовка на проектот во согласност со насоките во Програмскиот прирачник.

Правата и обврските ќе бидат дефинирани во проектниот предлог.

Член 5

За потребите за реализација на проектот ќе биде утврдено финансиското учество согласно потребите за ко-финансирање на партнерите и за истото ќе се алоцираат средства во Буџетот на Општина Василево за 2014 година.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина Василево“.

Бр.07-1763/1
02.09.2013г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за согласност за учество на општина Василево во проектот „Воведување на иновативни технологии за одржливо лозарство во прекуграничната област на Грција и Македонија (InnoWine)“, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 02.09.2013 година

Бр.08-1764/2
02.09.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево („Сл.гласник на општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница ја донесе следната

ОДЛУКА

За согласност за учество на општина Василево во проектот

"Воведување на иновативни технологии за одржливо лозарство во прекуграничната област на Грција и Македонија (InnoWine)"

Член 1

Советот на Општина Василево дава согласност за учество на општина Василево во проектот „Воведување на иновативни технологии за одржливо лозарство во прекуграничната област на Грција и ПЈРМ“ со акроним (InnoWine), кој ќе биде аплициран за добивање средства од Инструментот за претпристапна помош (ИПА), Компонента 2 - Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република

Македонија, 3 (трет) повик за проектни предлози Реф.бр. 301158/МА 3334, од 23.05.2013.

Член 2

Целосен носител на проектот (OLP) од грчка страна ќе биде Центар за истражување и технологија (CERTH) – Институт за применети бионауки.

Општина Василево ќе биде финансиски водечки партнер (FLP) од македонска страна.

Член 3

Проектот ќе се аплицира во Приоритетна оска 1. Зајакнување на прекуграничниот економски развој; Мерка 1.1. Економски развој.

Член 4

Се обврзува Одделението за локален економски развој да учествува во подготовка на проектот во согласност со насоките во Програмскиот прирачник.

Правата и обврските ќе бидат дефинирани во проектниот предлог.

Член 5

За потребите за реализација на проектот ќе биде утврдено финансиското учество согласно потребите за ко-финансирање на партнерите и за истото ќе се алоцираат средства во Буџетот на Општина Василево за 2014 година.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина Василево“.

Бр.07-1764/1
02.09.2013г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р